

Врз основа на членот 3 ставот 1 алинејата 21 и членот 13 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 148/09, 41/14, 55/16, 142/16 и 64/18), в.в. со членот 32 и 33 од Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите за државна матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/10, 63/12 и 159/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/21) и Барањето бр.10-374/1 од 8.11.2022 година, директорот на Државниот испитен центар распишува

КОНКУРС

за избор на надворешни соработници-членови на Државните матурски предметни комисији

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници-членови на Државните матурски предметни комисији за екстерните испити по предметите:

- **Македонски јазик и литература**-7 члена (еден претседател и шест члена);
- **Албански јазик и литература**-6 члена (еден претседател и пет члена);
- **Турски јазик и литература**-4 члена (еден претседател и три члена);
- **Англиски јазик**-7 члена (еден претседател и шест члена);
- **Француски јазик**-4 члена (еден претседател и три члена);
- **Германски јазик**-5 члена (еден претседател и четири члена);
- **Руски јазик**-3 члена (еден претседател и два члена);
- **Математика**-6 члена (еден претседател и пет члена);
- **Филозофија**-3 члена (еден претседател и два члена);
- **Естетика**-4 члена (еден претседател и три члена).

Кандидатите кои конкурираат за **претседатели** на Државните матурски предметни комисији, треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Република Северна Македонија;
- да имаат завршено најмалку академски студии од втор циклус од соодветната област;
- да се од редот на наставно-научниот или стручниот кадар од универзитетите во Република Северна Македонија од соодветниот предмет/област;
- да имаат најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна или научна дејност;
- да имаат објавено стручни, односно научни трудови кои се во функција за соодветната област.

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи:

- копија од државјанство;
- пријава;
- кратка биографија;
- копија заверена на нотар од уверението/дипломата за соодветно високо образование;
- копија заверена на нотар од уверението/дипломата за образование од втор циклус од соодветната област;
- оригинал потврда за работно искуство во воспитно-образовна или научна дејност од универзитетите во Република Северна Македонија по соодветниот предмет/област;
- копија од првата страница од објавените стручни, односно научни трудови кои се во функција за соодветната област.

Кандидатите кои конкурираат за **членови** на Државните матурски предметни комисији, треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Република Северна Македонија;
- да имаат завршено најмалку академски студии од прв циклус од соодветната област;
- да се од редот на стручните лица-наставници од соодветниот наставен предмет во средните училишта во РСМ;
- да имаат најмалку 7 години работно искуство во настава;
- да имаат најмалку 3 години искуство во процесот на оценување на екстерните испити од државната матура.

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи:

- државјанство;
- пријава;
- кратка биографија;
- копија заверена на нотар од уверението/дипломата за образование од прв циклус од соодветната област;
- оригинал потврда за работно искуство како наставници од соодветниот наставен предмет во средните училишта во РСМ;
- доказ за искуство во процесот на оценување на екстерните испити од државната матура (решение, договор или потврда).

Претседателот и членовите треба да имаат искуство во подготовка на испитен материјал.

Државниот испитен центар ќе врши селекција според горенаведените критериуми, а кандидатите кои ќе влезат во вториот круг ќе бидат интервјуирани, по што ќе следи конечен избор.

Кандидатите кои ќе бидат избрани ќе бидат ангажирани за период од **две години**.

Заинтересираните кандидати можат да ги достават потребните документи **најдоцна до 21.11.2022 година**.

Ненавремената, невалидна и некомплетна документација, нема да се земе предвид.

Пријавата со потребната документација се доставува со препорачана поштенска пратка, на следнава адреса: *Државен испитен центар – Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ б.б. 1000 Скопје*, со назнака за **јавен конкурс за членови на предметната матурска комисија**.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефонските броеви 076/490-310 и 075/258-862, секој работен ден.